



# СЛУЖБА

## НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕ

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. — Огласи според тарифата — Жиро-сметка кај Службата на општественото книговодство 60802-603-1125

Четврток, 22 февруари 1973

БЕЛГРАД

Број 9

Год XXIX

Цена на овој број е 6 динари — Претплатата за 1973 година изнесува 270 динари — Редакција: Улица Јована Ристиќа бр 1 Пошт фах 226 — Телефони: централа 650-155; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Комерцијален сектор 651-671; телекс 11756

105.

Врз основа на член 88 став 2 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 27/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/65, 28/66, 54/67, 15/71, 29/71 и 26/72), Сојузниот извршен совет донесува

### УРЕДБА

#### ЗА ОСНОВАЊЕТО И РАБОТАТА НА ДЕЛОВНИТЕ ЕДИНИЦИ И ЗА ДРУГИТЕ ОБЛИЦИ НА СТОПАНСКО РАБОТЕЊЕ ВО СТРАНСТВО

##### I. Општа одредба

###### Член 1

Организациите на здружениот труд што се регистрирани за вршење на надворешнотрговски промет можат:

1) да основаат во странство претставништва, комерцијално-технички бирои, агенции, консигнациони складови, сервисни служби, да имаат делегати и сл. (во понатамошниот текст: деловна единица во странство);

2) да им доверуваат на странски фирми работи на застапување, продажба на стоки од консигнационен склад, вршење на сервисна служба и вршење на други стопански услуги во прометот на стоки со странство (во понатамошниот текст: доверување на странски фирми вршење на стопански услуги);

3) да остваруваат други облици на стопанско работење на странски пазар, во согласност со важечките прописи.

##### II. Деловни единици во странство

###### Член 2

Организацијата на здружениот труд може да основе деловна единица во странство сама или со други организации на здружениот труд и банки.

###### Член 3

Организациите на здружениот труд можат да склучуваат општествени договори во смисла на член 54 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство, а во врска со меѓусебната соработка и со работата на деловните единици во странство.

###### Член 4

Организацијата на здружениот труд што основа деловна единица во странство е должна во рок од 30 дена од денот на извршувањето на сите дејствија во странство во врска со основањето на деловната единица, да поднесе пријава за запишување на деловната единица во странство во регистарот што се води во Сојузниот секретаријат за надворешна трговија.

###### Член 5

Кон пријавата за запишување во регистарот на деловната единица во странство, организацијата на здружениот труд е должна да приложи:

1) извод од општиот акт на организацијата на здружениот труд дека може да основа деловни единици во странство;

2) одлука на надлежниот орган на управувањето со организацијата на здружениот труд за основањето на деловната единица во одредена земја, со програмата и со предметот на работата на деловната единица во странство и со границите на овластувањата на раководните работници во деловната единица во странство;

3) извод од прописите на земјата во која се основа деловната единица или потврда издадена од дипломатското односно конзуларното претставништво на Југославија во односната земја за правните можности за основање на деловна единица;

4) извод од општиот акт на организацијата на здружениот труд за работните места и за стручната подготовка и за другите услови што мораат да ги исполнуваат работниците распоредени на работа во деловната единица во странство;

5) исправа на републичката односно покраинската стопанска комора на чие подрачје се наоѓа седиштето на организацијата на здружениот труд дека раководните и други стручни работници што се распоредуваат на работа во деловната единица во странство ги исполнуваат условите за работа на односните работни места;

6) извод од општиот акт на организацијата на здружениот труд за изворите на средствата и за начинот на плаќањето на трошоците на деловната единица во странство.

###### Член 6

Сојузниот секретаријат за надворешна трговија ќе изврши запишување на деловната единица во странство во регистарот во рок од 30 дена од денот на приемот на пријавата, ако се исполнети условите од член 5 на оваа уредба, и за тоа ќе ѝ издаде решение на организацијата на здружениот труд.

Деловната единица може да започне со работа во странство по извршеното запишување во регистарот и по поднесената пријава до дипломатското односно конзуларното претставништво на Југославија во односната земја.

###### Член 7

Деловната единица во странство е должна на надлежниот орган на управувањето на организацијата на здружениот труд да му достави годишен извештај за својата работа.

###### Член 8

Одлука за престанокот на работата на деловната единица во странство донесува надлежниот орган на управувањето на организацијата на здружениот труд.

За престанокот на работата на деловна единица во странство организацијата на здружениот труд е должна да ги известат Сојузниот секретаријат за надворешна трговија и дипломатското односно конзуларното претставништво на Југославија во односната земја, во рок од 30 дена од денот на спроведувањето на сите дејствија врзани

за престанокот на работата на деловната единица во странство, заради евидентирање.

Сојузниот секретаријат за надворешна трговија ја известува организацијата на здружениот труд за извршеното бришење на деловната единица од регистарот, во рок од 30 дена од денот на приемот на известувањето од став 2 на овој член.

### III. Доверување на странски фирми вршење на стопански услуги

#### Член 9

Организацијата на здружениот труд може да ѝ довери на странска фирма вршење на стопански услуги само врз основа на договор склучен во писмен облик.

Измени и дополненија на договорот од став 1 на овој член се вршат исто така во писмен облик.

Пред склучувањето на договорот од став 1 на овој член, организацијата на здружениот труд е должна да прибави информација за бонитетот на странската фирма со која склучува договор. Оваа информација ја издава Стопанската комора на Југославија, врз основа на податоците со кои располага.

Организацијата на здружениот труд не може да склучи договор од став 1 на овој член ако од информацијата за бонитетот на странската фирма произлегува дека не е обезбедена сигурност на работењето со неа.

#### Член 10

Организациите на здружениот труд можат да склучуваат општествени договори во смисла на член 54 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство, со кои се утврдуваат основните услови за склучување на договорите од член 9 на оваа уредба.

#### Член 11

Договорите од член 9 на оваа уредба, како и измените и дополненијата на тие договори, ѝ се поднесуваат на Стопанската комора на Југославија заради евидентирање во рок од 30 дена од денот на нивното склучување.

Податоците содржани во договорот од став 1 на овој член претставуваат деловна тајна.

#### Член 12

За стоките што ги испраќа на консигнационен склад во странство организацијата на здружениот труд ѝ поднесува на царинарницата пријава за привремен извоз.

Организацијата на здружениот труд е должна до 15-ти во месецот да ѝ поднесе на царинарницата коначна пријава за извозот на стоките што во изминатиот месец се продадени од консигнационен склад во странство.

### IV. Казнени одредби

#### Член 13

Со парична казна од 10.000 до 200.000 динари ќе се казни за стопански престап организацијата на здружениот труд:

1) ако деловната единица во странство започне со работа пред извршеното запишување во регистарот и поднесената пријава (чл. 4 и 6 став 2);

2) ако за престанокот на работата на деловната единица во странство не ги известат Сојузниот секретаријат за надворешна трговија и дипломатското односно конзуларното претставништво на Југославија (член 8 став 2);

3) ако деловната единица во странство не престане со работата во случајот од член 15 став 2 на оваа уредба.

За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни и одговорното лице во организацијата на здружениот труд со парична казна од 1.500 до 6.000 динари.

#### Член 14

Со парична казна од 5.000 до 150.000 динари ќе се казни за стопански престап организацијата на здружениот труд ако договор за доверување на странска фирма вршење на стопански услуги не ѝ го поднесе на Стопанската комора на Југославија заради евидентирање (член 11 став 1 и член 16 став 1).

За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни и одговорното лице во организацијата на здружениот труд со парична казна од 200 до 5.000 динари.

### V. Преодни и завршни одредби

#### Член 15

Организациите на здружениот труд што до денот на влегувањето во сила на оваа уредба основале деловни единици во странство се должни во рок од три месеци од денот на влегувањето во сила на оваа уредба да поднесат пријави за запишување во регистарот во смисла на чл. 4 и 5 на оваа уредба.

Ако организацијата на здружениот труд до истекот на рокот од став 1 на овој член не поднесе пријава за запишување во регистарот, деловната единица во странство престанува со работа.

#### Член 16

Организациите на здружениот труд што до денот на влегувањето во сила на оваа уредба го склучиле договорот од член 9 односно од член 11 на оваа уредба се должни, во рок од 90 дена од денот на влегувањето во сила на оваа уредба, на Стопанската комора на Југославија да ѝ го поднесат важечкиот договор заради евидентирање.

Кон договорот од став 1 на овој член организацијата на здружениот труд е должна да приложи и информација за бонитетот на странската фирма, издадена од Стопанската комора на Југославија (член 9 став 3).

#### Член 17

Поблиски прописи за извршување на одредбите на чл. 1, 5, 7 и 12 на оваа уредба донесува, по потреба, сојузниот секретар за надворешна трговија.

#### Член 18

Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба престанува да важи Наредбата за консигнациите и сервисните служби на домашните стопански организации во странство („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 1/57).

#### Член 19

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 43  
15 февруари 1973 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Џемал Биџиќ, с. р.

106.

Врз основа на член 54 став 7 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 27/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/65, 28/66, 54/67, 15/71, 29/71 и 26/72), Сојузниот извршен совет донесува

### О Д Л У К А

**ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ МОЖЕ ДА СЕ ВРШИ УВОЗ НА СИНТЕТИЧКИ КАУЧУК И ПНЕУМАТИКА**

1. До склучувањето на општествени договори за организиран наступ на странски пазари и регионалното насочување на увозот на синтетички кау-

нук и пнеуматика (автогуми за моторни возила) за чиј увоз, со Одлуката за обврската за склучување на општествени договори при увозот на одредени производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 65/72), е пропишана обврската за склучување на општествени договори, увозот на тие производи ќе се врши под условите предвидени со оваа одлука.

2. Организациите на здружениот труд заинтересирани за увозот на производите од точка 1 на оваа одлука се должни договарањето и извршувањето на тие работи да им го доверат на организациите на здружениот труд што во 1972 година вршеле увоз на тие производи во свое име и за своја сметка или во свое име и за туѓа сметка.

3. Организациите на здружениот труд заинтересирани за увозот на пнеуматика (автогуми за моторни возила) од Индија и на синтетички каучук од земјите со кои се склучени спогодби за плаќање по пат на клиринг, се должни договарањето на тие работи да ѝ го доверат на Сојузната дирекција за резерви на индустриски производи.

Сојузната дирекција за резерви на индустриски производи ќе изврши избор на најповолниот увозник врз основа на одржано јавно наддавање, односно врз основа на претходно извршено собирање на понуди од најмалку три понудувачи. На избраниот најповолен увозник Сојузната дирекција за резерви на индустриски производи ќе му издаде решение за увоз на односниот производ.

4. Стопанската комора на Југославија ќе ја извести Народната банка на Југославија за тоа кои организации на здружениот труд во 1972 година увезувале пнеуматички (автогуми за моторни возила) во свое име и за своја сметка или во свое име и за туѓа сметка.

5. Технички упатства за примена на одредбата на точка 2 од оваа одлука ќе даде Народната банка на Југославија, во рок од 15 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр 39  
15 февруари 1973 година  
Белград

**Сојузен извршен совет**

Претседател,  
**Џемал Биедиќ, с. р**

107.

Врз основа на чл. 37д и 37ж од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 27/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/65, 28/66, 54/67, 15/71, 29/71 и 26/72), Сојузниот извршен совет донесува

**О Д Л У К А**

**ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПОСЕБЕН ИЗНОС НА ГЛОБАЛНАТА ДЕВИЗНА КВОТА ЗА 1973 ГОДИНА ЗА УВОЗ НА ОДРЕДЕНИ ПРОИЗВОДИ**

1. На Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи ѝ се утврдува посебен износ на глобалната девизна квота за 1973 година од 541,025 000 динари во девизи што се од значење за одржување на ликвидноста во меѓународните плаќања за увоз на следните производи:

Тарифен број	Наименување на стоките
1	2
12.01	Маслени семки и плодови, цели или крпени: 4) Соја 8) Друго: а) сончоглед

1	2
15.07	Растителни масла, течни и цврсти, сурови, пречистени или рафинирани: 1) Соино а) сурово б) рафинирано 4) Маслиново: а) сурово б) рафинирано 5) Сончогледово: а) сурово б) рафинирано

2. Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи, во рамките на износот на девизите од точка 1 на оваа одлука, ќе изврши избор на најповолниот увозник врз основа на одржано јавно наддавање, односно врз основа на претходно извршено собирање на понуди од најмалку три понудувачи. На избраниот најповолен увозник Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи ќе му издаде решение за увозот на стоките од точка 1 на оваа одлука.

3. Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, водејќи сметка за склучените трговски и други спогодби, ќе ги утврди видовите на девизите, а, по потреба, и земјата на увозот, како и динамиката на користењето на девизите од точка 1 на оваа одлука.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р п бр. 40  
15 февруари 1973 година  
Белград

**Сојузен извршен совет**

Претседател,  
**Џемал Биедиќ, с. р**

108.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 27/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/65, 28/66, 54/67, 15/71, 29/71 и 26/72), и член 34 од Законот за девизно работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 36/72 и 71/72), Сојузниот извршен совет донесува

**О Д Л У К А**

**ЗА ВРШЕЊЕ НА РАБОТИТЕ НА ИЗВОЗОТ И УВОЗОТ НА СТОКИ ВО РАМКИТЕ НА ОДРЕДЕНИ МЕЃУНАРОДНИ САОМСКИ КОМПЕНЗАЦИОНИ АРАНЖМАНИ**

1. Извозот и увозот на стоки по саемски компензациони аранжмани што заеднички или поединечно ги склучуваат стопанските комори на републиките и стопанските комори на автономните покраини со соодветни организации во соседните земји, се вршат согласно со одредбите на оваа одлука.

2. Извозот и увозот на стоки по саемски компензациони аранжмани од точка 1 на оваа одлука се вршат како глобални финансиски компензациони работи, во рамките на вкупната вредност на извозот и увозот, што за одделни саеми, посебно за секоја година, ги утврдува Сојузниот извршен совет, на предлог од Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, даден во спогодба со Сојузниот секретаријат за стопанство, а по претходно прибавено мислење на Стопанската комора на Југославија.

Предлози за утврдување на вкупната вредност на увозот и извозот од став 1 на оваа точка стопанските комори на републиките и стопанските комори на автономните покраини му доставуваат на Сојузниот секретаријат за надворешна трговија.

3. Во рамките на вкупната вредност на извозот и увозот од точка 2 на оваа одлука, стопанските комори на републиките и стопанските комори на автономните покраини, во согласност со Сојузниот секретаријат за надворешна трговија и со Сојузниот секретаријат за стопанство, ги утврдуваат стоковните листи според вредностите и видовите на производите, за секој саем и за секоја година.

4. Стоковните листи на извозот не можат да содржат стоки за кои е пропишан обликот на извозот врз основа на дозвола, а стоковните листи на увозот не можат да содржат стоки за кои е пропишан обликот на увозот врз основа на дозвола, на стоковен контингент односно на девизен контингент, ниту стоки за чиј увоз е потребна согласност. По исклучок, такви стоки можат да се внесат во стоковните листи само по претходно грибавено одобрение од органот овластен за тоа со важечките прописи.

5. Работите на извозот и увозот на стоки по саемски компензациони аранжмани организациите на здружениот труд ги склучуваат со странски содоговарач во време на одржувањето на односниот саем односно најдоцна во рок од три месеци по одржаниот саем.

Работите склучени во смисла на став 1 на оваа точка треба да се извршат во рок од една година од денот на склучената работа.

6. Организациите на здружениот труд што увезуваат стоки по саемски компензациони аранжмани од точка 1 на оваа одлука, вршат плаќање на увезените стоки слободно до височина на износот на девизите остварени со извозот на стоки по тие аранжмани, а за стоките што можат да се увезуваат само во рамките на стоковен контингент, на девизен контингент или на дозвола — врз основа на утврдените права на тој увоз.

По извозот на стоки по саемски компензациони аранжмани од точ 1 и 2 на оваа одлука не се применуваат одредбите на член 39 од Законот за девизно работење и на член 37в од Законот за прометот на стоки и услуги со странство.

7. Увозот и извозот на стоки во рамките на саемски компензациони аранжмани, склучени според одредбите на оваа одлука, можат да го вршат организациите на здружениот труд што се регистрирани за вршење на надворешнотрговски промет.

8. Стопанските комори на републиките и стопанските комори на автономните покраини се должни да обезбедат заеднички настап — извозот и увозот на стоки да се врши само во рамките на утврдените стоковни листи од точка 3 на оваа одлука, и по извршувањето на годишните саемски компензациони аранжмани да му поднесат извештај на Сојузниот секретаријат за надворешна трговија за остварениот извоз и увоз на стоки, по видовите и вредностите на стоките.

9. Вредноста на саемските трошоци во девизи може да се засмета како дел на противвредноста на извозот на стоки по саемски компензациони аранжмани од точка 2 на оваа одлука, со тоа што динарски средства за покрите на овие трошоци да обезбедат договорно стопанските комори на републиките и стопанските комори на автономните покраини сами или заедно со заинтересираните организации на здружениот труд.

10. Технички упатства за спроведување на оваа одлука дава Народната банка на Југославија.

11. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1973 година.

Р. п. бр. 41  
15 февруари 1973 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,  
Џемал Биедик, с. р.

109.

Врз основа на член 6 став 1 од Законот за преминување на државната граница и за движење во граничниот појас („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/65 и 12/67), Сојузниот извршен совет донесува

## РЕШЕНИЕ

### ЗА ОДРЕДУВАЊЕ ПОСТОЈАН ГРАНИЧЕН ПРЕМИН ЗА МЕЃУНАРОДЕН ПОМОРСКИ СООБРАЌАЈ

1. За преминување на државната граница се одредува постојан граничен премин за меѓународен поморски сообраќај во луката Пиран.

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 42  
15 февруари 1973 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,  
Џемал Биедик, с. р.

110.

Врз основа на член 63, во врска со член 39 од Основниот закон за мерките за унапредување на сточарството и за здравствената заштита на добитокот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/65 и 29/66), сојузниот секретар за стопанство издава

## НАРЕДБА

### ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ МЕРКИ НА ДРЖАВНАТА ГРАНИЦА СПРЕМА АВСТРИЈА, УНГАРИЈА, РОМАНИЈА И БУГАРИЈА ЗАРАДИ СПРЕЧУВАЊЕ НА ВНЕСУВАЊЕТО НА ДОБИТОЧНИ ЗАРАЗИ

1. Заради спречување на внесувањето во Југославија на заразната болест лигавка и шап од Австрија, Унгарија, Романија и Бугарија:

1) се забранува внесувањето од страна на патници во Југославија на добиточни производи и суровини, освен конзерви, преку граничниот премин Марибор и преку сите гранични премини спрема Австрија источно од граничниот премин Марибор, како и преку сите гранични премини спрема Унгарија, Романија и Бугарија;

2) се забранува влегување на камиони со добиточни производи, суровини и отпадоци во Југославија од Унгарија, Романија и Бугарија, ако камионите не се дезинфикувани непосредно пред влегувањето во нашата земја.

Сиот добиток што ќе залута и ќе мине во Југославија од Австрија источно од граничниот премин Марибор, од Унгарија, Романија и Бугарија мора да биде отепан.

2. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 8-752/1  
14 февруари 1973 година  
Белград

Сојузен секретар  
за земјоделство,  
Иво Куштрак, с. р.

## 111.

Врз основа на член 9 од Законот за посебните услови за одобрување инвестициони кредити („Службен лист на СФРЈ“, бр. 71/72), сојузниот секретар за финансии издава

**НАРЕДБА****ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА КОРИСНИЦИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНИ СРЕДСТВА ШТО ВРШАТ ВОНСТОПАНСКА ДЕЈНОСТ**

1. Како корисници на општествени средства надвор од стопанството, во смисла на член 9 од Законот за посебните услови за одобрување инвестициони кредити, се сметаат општествено-политичките заедници, интересните заедници, самоуправните фондови, организациите на здружениот труд што вршат вонстопанска дејност и други корисници на општествени средства надвор од стопанството.

2. Како општествено-политички заедници се подразбираат општествено-политичките заедници и нивните органи и организации.

3. Како интересни заедници се подразбираат:

- 1) заедниците на здравственото осигурување;
- 2) заедниците на пензиското и инвалидското осигурување;

- 3) заедниците на социјалните грижи;
- 4) заедниците за образование и воспитување;
- 5) заедниците на културата;
- 6) заедниците на научните дејности;
- 7) месните заедници;
- 8) заедниците за вработување;
- 9) другите заедници што се финансираат од приходите на општествено-политичките заедници или од приходите утврдени со посебни прописи.

4. Како самоуправни фондови се подразбираат:

- 1) фондовите на општествено-политичките заедници, со или без својство на правно лице;
- 2) општествените фондови за непосредна детска заштита;

- 3) општествените фондови за додатокот на деца;

- 4) општествените фондови формирани врз основа на посебни прописи (фондови за патишта, фондови за води и др), освен општествените фондови основани со самоуправен договор на стопанските организации (фонд за унапредување на извозот на добиток и добиточни производи, фонд за унапредување на рибарството, фонд за деловна сигурност на производството и извозот на тутун и на тутунски преработки и др);

- 5) фондот за кредитирање и осигурување на одредени извозни работи;

- 6) фондот на стопанството за кредитирање на пласманот на домашна опрема за изградба на објекти во земјата.

5. Како организации на здружениот труд што вршат вонстопанска дејност, се подразбираат:

- 1) во областа на образованието: основните училишта, училиштата за квалификувани работници, техничките и други училишта за стопанството и за општествените служби, гимназиите и средните стручни училишта, вишите и високите школи и факултетите и другите училишта (специјални училишта за образование на возрасни, училишта за дополнително образование и др);

- 2) во областа на научната дејност: академиите на науките и уметноста, научните установи, институтите и заводите за унапредување на одделни производствени и други организации од областа на научната дејност;

- 3) во областа на културно-просветната дејност: музеите, архивите, збирките и галериите, зоолошките и ботаничките градини, заводите за заштита на спомениците на културата и на природните знаменитости, реставраторските заводи, центрите за култура, работничките и народните универзитети,

библиотеките и читалниците, домовите на културата и другите културно-просветни установи;

- 4) во областа на уметничко-забавната дејност: театарско-сценските установи; филхармониите; симфониските, камерните и забавните оркестри; ансамблите на народни игри, претпријатијата за прикажување на филмови (кина); радиодифузните и телевизиските станици и нивните здруженија и другите културно-просветни установи,

- 5) во областа на здравствената дејност: амбулантно-поликлиничките и диспанзерските установи, болничките (стационарните) установи, хигиенските и противепидемиските установи, медицинските центри, здравствените заводи и институти, природните лекувалишта и закрепнувалишта, аптеките, заедниците на здравствените установи и советот на заедниците на здравствените установи,

- 6) во областа на социјалната заштита: установите за дневен престој и слободни активности на децата (јасли, дневни домови, забавишта, пионерски домови и сл.), домовите за деца без родителска грижа, за инвалидни и воспитно запустени деца и младина, ученичките и студентските домови (за средношколска младина, за ученици во стопанството и за студенти), установите за хабилитација и рехабилитација, установите за социјална заштита на возрасни лица и другите установи за социјална заштита (прифатилишта, центри за социјална работа, психолошки советувалишта и сл.).

- 7) установите во областа на физичката култура;

- 8) другите организации на здружениот труд што вршат вонстопанска дејност

6. Како други корисници на општествени средства надвор од стопанството се подразбираат:

- 1) општествено-политичките организации, општествените организации, стопанските комори и здруженијата на граѓани;

- 2) банките и штедилниците, народните банки, осигурителните заводи, заедниците на осигурувањето, лотариите и кладилниците, Службата на општественото книговодство и другите финансиски организации;

- 3) заводите за социјално осигурување и заводи за работите на вработувањето;

- 4) другите организации што вршат вонстопанска дејност.

7. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 1-2077/1

14 февруари 1973 година  
БелградСојузен секретар  
за финансии,  
Јанко Смоле, с. р.

## 112.

Врз основа на член 7 од Законот за обезбедување на трајни обртни средства на организациите на здружениот труд („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/72), по прибавеното мислење од гувернерот на Народната банка на Југославија, сојузниот секретар за финансии донесува

**УПАТСТВО****ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА УПАТСТВОТО ЗА НАЧИНОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОСЕЧНАТА ГОДИШНА ВРЕДНОСТ НА ЗАЛИХИТЕ И ЗА НАЧИНОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СОПСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА И НА КРЕДИТИТЕ ЗА ТРАЈНИ ОБРТНИ СРЕДСТВА**

1. Во Упатството за начинот за утврдување на просечната годишна вредност на залихите и за на-

чинот за утврдување на сопствените средства и на кредитите за трајни обртни средства („Службен лист на СФРЈ“, бр. 61/72) во точка 6 се додава нов став 1, кој гласи:

„Износот на недостатните трајни обртни средства утврден под редниот број 3 на образецот ТОС-3, кој се составува за 1972 година, се зголемува за износот искажан под редниот број 50 „За деловниот фонд“ на образецот „Биланс на успехот од 1 јануари до 31 декември 19—.“

Досегашниот став 1 станува став 2.

2. Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 1975/1

12 февруари 1973 година

Белград

Сојузен секретар  
за финансии,  
Јанко Смоле, с. р.

## 113.

Врз основа на член 69 од Основниот закон за мерките за унапредување на сточарството и за здравствената заштита на добитокот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/65 и 29/66), Сојузниот секретаријат за земјоделство објавува

### СПИСОК

#### НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАШТИТА НА ДОБИТОКОТ ЗА КОИ СЕ ИЗДАДЕНИ ДОЗВОЛИ ЗА ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ЈУГОСЛАВИЈА

Во периодот од 1 јули 1972 до 15 февруари 1973 година им се издадени дозволи за пуштање во промет на следните средства за заштита на добитокот, и тоа на:

#### 1. Творница фармацевтских и кемијских производа „Плива“ — Загреб, за:

1) TETANUS ANTITOKSIN 300 ad. us. vet., пакуван во шишиња по 20 ml (6 000 и. е.) и 50 ml (15 000 и. е.), под бр. 5-821/31 од 4 октомври 1972 година;

2) ALI-VAK, ad. us. vet., пакувана во шишиња по 3 дози за големи животни, 6 дози за мали животни и 12 дози за мачки, а во ампули по 1 доза за големи животни, 2 дози за мали животни и 4 дози за мачки, под бр. 5-821/39 од 27 септември 1972 година;

3) TETANUS ANTITOKSIN 1500, ad. us. vet., пакуван во шишиња по 10 ml (1500 и. е.) со 15 000 и. е., под бр. 5-821/32 од 4 октомври 1972 година;

4) MONOAPHTAR-O, ad. us. vet., пакувана во шишиња по 300 ml, под бр. 5-821/17 од 27 септември 1972 година;

5) MONOAPHTAR-C, ad. us. vet., пакувана во шишиња по 300 ml, под бр. 5-821/19 од 27 септември 1972 година;

6) VIAPHTA-OA, ad. us. vet., пакувана во шишиња по 300 ml, под бр. 5-821/33 од 27 септември 1972 година;

7) VIAPHTA-OC, ad. us. vet., пакувана во шишиња по 300 ml, под бр. 5-821/34 од 27 септември 1972 година;

8) VIAPHTA-AC, ad. us. vet., пакувана во шишиња по 300 ml, под бр. 5-821/35 од 27 септември 1972 година;

9) ANIFERTIL брик. ad. us. vet., пакуван по 10 брикети à 170 g, под бр. 5-821/36 од 4 октомври 1972 година;

10) MONOAPHTAR-A, ad. us. vet., пакувана во шишиња по 300 ml, под бр. 5-821/20 од 27 септември 1972 година;

11) AVIBRIN, ad. us. vet., пакуван по 200 g, 2 kg и 20 kg, под бр. 5-821/8 од 3 октомври 1972 година;

12) VITAMIN E топлив во вода, ad. us. vet., пакуван во шишиња по 1000 ml, под бр. 5-1369/1 од 3 октомври 1972 година;

#### 2. Фармацевтско-хемијска индустрија „Галеника“ — Белград, за:

1) EMGAL-S, ad. us. vet., пакуван во кутии по 200 g, 1 kg и 5 kg и во вреќи по 20 kg и 40 kg, под бр. 5-3085/1 од 30 јануари 1973 година;

2) EMGAL-V, ad. us. vet., пакуван во кутии по 200 g, 1 kg и 5 kg и во вреќи по 20 kg и 40 kg, под бр. 5-3084/1 од 30 јануари 1973 година;

#### 3. Ветеринарски завод Земун—Суботица — Земун, за:

1) BYKODIGEST ANTACID, ad. us. vet., пакуван во кутии со 12 Кесенца à 320 g, под бр. 5-97/1 од 30 јануари 1973 година;

2) BYKODIGEST FORTE, ad. us. vet., пакуван во кутии со 12 Кесенца à 190 g, под бр. 5-98/1 од 30 јануари 1973 година;

#### 4. Творница лејксови и кемијских производа „Босна-лејк“ — Сараево, за:

1) „BREVICID“-маст, ad. us. vet., пакувана во туби по 10 g, под бр. 5-3698/1 од 31 јануари 1973 година;

2) „BREVICID“-прашок, ad. us. vet., пакуван во кутии по 10 g, под бр. 5-3698/2 од 31 јануари 1973 година;

3) „ENTERAN“-прашок, ad. us. vet., пакуван во кутии со 10 Кесенца à 10 g, и во канчиња со 100 g и 200 g, под бр. 5-3698/4 од 31 јануари 1973 година;

4) „NEOSTREP“-маст, ad. us. vet., пакувана во кутии со 12 инјектори à 10 g, под бр. 5-3698/3 од 31 јануари 1973 година;

#### 5. Товарна здравил „Крка“ — Ново Место, за:

SPECTAMR-plv. ad. us. vet., пакуван во Кесенца по 100 g, под бр. 5-33/13 од 31 јануари 1973 година;

#### 6. Товарна фармацевтских и кемијских izdelkov „Лек“ — Љубљана, за:

MIX-9, ad. us. vet., пакуван во теглички по 200 g и 1 kg, во кутии по 4 kg и во вреќи по 20 kg, под бр. 5-3111/1 од 31 јануари 1973 година;

#### 7. Творница сапуна „Лабуд“ — Загреб, за:

1) „SPECIJAL-S-5“, ad. us. vet., пакуван во шишиња по 1 kg, под бр. 5-806/1 од 31 јануари 1973 година;

2) „SPECIJAL-S-6“, ad. us. vet., пакуван во шишиња по 1 kg, под бр. 5-805/1 од 31 јануари 1973 година;

#### 8. Фармацевтско-хемијска индустрија „Алкалион“ — Скопје, за:

FURO-FTAL, ad. us. vet., пакуван во шишиња по 100 ml и 50 ml, под бр. 5-3339/1 од 31 јануари 1973 година;

#### 9. Фирмата Werfft Chemie, Wien, Австрија, за:

1) MYCO-SYNALAR, ad. us. vet., пакуван во шишенца по 10 ml и 30 ml и со капалка, под бр. 5-1530/2 од 1 февруари 1973 година;

2) DMSO-CORTEXILARR, ad. us. vet., пакуван во шишенца по 100 ml и 5 парчиња пластични нараќ-вици, под бр. 5-1530/3 од 1 февруари 1973 година.

Застапник: „Народна радиност“ — Белград;

**10. Фирмата Sandoz, Basel, Швајцарија, за:**

SILMURIN, ad. us. vet., пакуван во кутии по 100 g, 250 g и 500 g, под бр. 5-3668/1 од 1 февруари 1973 година.

Застапник: „Велебит“ — Загреб;

**11. Фирмата Dow Chemical Comp. Europa S. U. Zürich, за:**

COYDEN-25, ad. us. vet., пакуван во вреќичиња по 35 kg, под бр. 5-24/3 од 1 февруари 1973 година.

Застапник: „Хемпро“ — Белград.

**12. Фирмата Ciba Geigy AG, Basel, Швајцарија, за:**

NUVANOL-N, ad. us. vet., пакуван во Кесиња по 200 g, под бр. 5-886/1 од 1 февруари 1973 година;

**13. Фирмата Institut de Sérothérapie de Toulouse, Франција, за:**

ALBUDAN, ad. us. vet., пакуван во кутии со 5, 50 и 100 Кесенца à 10 g, под бр. 5-246/76 од 1 февруари 1973 година.

Застапник: „Ветпром“ — Белград;

**14. Фирмата Commercial Solvents Corp. Chemia, Indiana, САД, за:**

RALGROR, ad. us. vet., пакуван во шишиња со 120 палети, под бр. 5-246/77 од 1 февруари 1973 година.

Застапник: „Ветпром“ — Белград;

**15. Фирмата Farbenfabriken Bayer AG — Сојузна Република Германија, за:**

„MANSONIL“, ad. us. vet., пакуван во кутии по 100 g, 1000 g и 6 тбл. и 30 тбл., под бр. 2623/1 од 30 октомври 1972 година.

Застапник: „Fabeg“ — Белград.

Бр. 673

1 февруари 1973 година

Белград

Заменик-сојузен секретар  
за земјоделство,  
Бранко Турудија, с. р.

**114.**

Врз основа на член 16 од Законот за Уставниот суд на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 52/63), Уставниот суд на Југославија, на седницата од 17 јануари 1973 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ДЕЛОВНИКОТ НА УСТАВНИОТ СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА****Член 1**

Во Деловникот на Уставниот суд на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 26/64) член 15 се брише.

**Член 2**

Во член 16 зборовите: „административните службеници“ се заменуваат со зборовите: „другите работници на Судот“, а зборот: „службениците“ — со зборот: „работниците“.

**Член 3**

Во член 30 став 3 зборот: „шест“ се заменува со зборот: „осум“.

**Член 4**

По член 37 се додава нов член 37а, кој гласи: „Судот донесува одлука со гласање за предлогот на предлагачот. Истиот начин на одлучување се применува и во постапката за оценување на уставноста и законитоста поведена по иницијатива на Судот.“

Ако Судот одлучува за предлогот на предлагачот за несогласност на пропис со Уставот и законот, одлуката на Судот за несогласност на законот со Уставот, за несогласност на републички закон со сојузен закон и за несогласност на други прописи и општи акти на органи и организации со Уставот, со сојузен закон и со други сојузни прописи е донесена кога за неа гласале најмалку осум членови на Судот.“

**Член 5**

Во член 39 став 2 се менува и гласи:

„Судот на седница донесува акти за својата организација и работа, го одредува судијата што ќе го заменува претседателот на Судот во случај на негова спреченост, одлучува за изземање на членови на Судот, го утврдува распоредот на работите на членовите на Судот, ги назначува и ги разрешува од должност секретарот на Судот, помошник-секретарот на Судот и шефот на Кабинетот на претседателот на Судот и им ги одредува надоместокот на личниот доход и дневниците за службени патувања и одлучува за нивните други статусни прашања, дава согласност на систематизацијата на работните места во службите на Судот, донесува конечна одлука во случај кога не ќе се постигне согласност помеѓу работната заедница односно нејзиниот совет и секретарот на Судот за прашањата за кои тие заедно одлучуваат и донесуваат одлуки за други прашања што со сојузен закон или со овој деловник му се ставени во надлежност на Судот, а за кои Судот не одлучува врз основа на расправа.“

**Член 6**

Во член 41 став 3 зборот: „шест“ се заменува со зборот: „осум“.

**Член 7**

По член 41 се додава нов член 41а, кој гласи: „Кога Судот одлучува за прашања од член 39 став 2 на овој деловник, одлуката на Судот се донесува со мнозинство гласови на присутните членови на Судот“.

**Член 8**

Во член 52 став 1 по зборот: „републичките“ се додаваат зборовите: „односно покраинските“.

**Член 9**

Во член 53 став 1 по зборот: „републичките“ се додаваат зборовите: „односно покраинските“;

Во став 2 по зборот: „републичките“ се додаваат зборовите: „односно покраинските“.

**Член 10**

Во член 54 став 2 зборовите: „административни службеници“ се заменуваат со зборовите: „други работници на Судот“.

Во став 3 зборовите: „административните службеници“ се заменуваат со зборовите: „другите работници на Судот“.

**Член 11**

Во член 55 по зборот: „републичките“ се додаваат зборовите: „и покраинските“.

**Член 12**

Називот на одделот „Организација на стручните и административните служби“ и член 56 се менуваат и гласат:

**„Организација на службите во Судот****Член 56**

Секретарот на Судот раководи со работата на стручните и другите служби во Судот.“

**Член 13**

По член 56 се додава нов член 56а, кој гласи: „Во поглед на регулирањето на меѓусебните односи во работата на работниците на Судот и самоуправувањето во службите на Судот, секретарот на Судот има права и должности на старешина на орган.“

**Член 14**

По член 58 се додава нов член 58а, кој гласи: „Секретарот на Судот и работната заедница ја утврдуваат систематизацијата на работните места во службите на Судот, а секретарот на Судот и советот на работната заедница ги распоредуваат работите на стручните соработници и на другите работници.“

**Член 15**

Во член 60 се додаваат два нови става, кои гласат:

„За укажување меѓусебна помош на стручните соработници во нивната работа, а посебно во врска со нивната работа на предметите и со работата на проучувањето на појавите и проблемите од одредени правни области, се формираат следните групи на стручни соработници:

1) група за самоуправување и работни односи;  
2) група за стопанство, финансии и имотно-правни односи;

3) група за општествено-политички систем, државно уредување и општествени служби.

За работата на секоја група се грижи стручен соработник, кого што за период од две години го одредуваат секретарот на Судот и советот на работната заедница, а посебно случаите во кои се води постапка или се подготвува реферат за Судот.“

**Член 16**

По член 60 се додава нов член 60а, кој гласи: „Стручниот соработник самостојно работи на обработката на предметите

На иницијатива од раководителот на групата, од обработувачот на предметите или од кој и да било соработник од групата, групата ги разгледува прашањата од областите на кои работат соработниците во групата, а посебно случаите во кои се води постапка или се подготвува реферат за Судот.

Доколку во работата на групата се појават различни мислења или различни аргументи за прашањата или предметите што групата ги разгледува, покрај своето мислење и предлогот обработувачот ќе го запознае Судот и со другите мислења или аргументи изнесени во групата.“

**Член 17**

Член 62 се брише.

**Член 18**

Член 64 се брише.

**Член 19**

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Су бр 98/73  
7 февруари 1973 година  
Белград

Претседател  
на Уставниот суд  
на Југославија,  
**Блажо Јовановиќ, с. р.**

**115.**

Врз основа на член 29 став 3 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

**РЕШЕНИЕ****ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА МЕСЕСТИ СВИЊИ ЗА ИНДУСТРИСКА ПРЕРАБОТКА**

1. Во југословенскиот стандард Месести свињи за индустриска преработка — JUS E.C1.021, кој е донесен со Решението за југословенскиот стандард за свињи за индустриска преработка („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/69) во точка 3.5 став 1, во основната одредба по зборовите: „са точношћу 1 mm“ се додаваат зборовите: „и тежином топлих полутки са точношћу 0,5 kp“.

2. Во точка 5.1 зборот: „угвором“ се заменува со зборот: „споразумом“.

3. Во точка 5.2 став 1 се менува и гласи:

„Квантитативно и квалитативно оцењување свиња врши стручна служба организације за контролу квантитета и квалитета робе, коју споразумно избирају произвођачи и прерађивачи односно продавци и купци свиња.“

По став 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„Детаљи примене стандарда регулишу се споразумом између произвођача и прерађивача свиња, који је регистрован у Привредној комори Југославије, а саставни је део тог стандарда.“

4. Во табела 2 во колона 9 процентот: „39,93“ се заменува со процентот: „36,93“.

Се додава нова колона 12, со заглавјето: „110 до 113“ и под заглавјето во вертикален ред процентите сден под друг: „44,96; 44,07; 43,18; 42,29; 41,40; 40,51; 39,62; 38,73; 37,84; 36,94; 36,05; 35,16; 34,27; 33,38; 32,49; 31,60“.

5. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 07-518/1

27 јануари 1973 година

Белград

Директор  
на Југословенскиот  
завод  
за стандардизација,  
**Милан Крајновиќ, с. р.**

**116.**

Врз основа на член 4 став 1, член 25 став 4 и член 29 став 1 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

**РЕШЕНИЕ****ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА АВИОНСКИ БЕНЗИНИ**

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесува југословенскиот стандард: Течни горива. Авионски бензини (мешани, етилизиран) — — — — JUS B.H2.250

2. Југословенскиот стандард од точка 1 на ова решение е објавен во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел на ова решение.



3. Југословенскиот стандард од точка 1 на ова решение е задолжителен и влегува во сила на 1 мај 1973 година.

4. Се става вон сила југословенскиот стандард: Течни горива. Авионски бензин 100/130 октани — — — — — JUS B.H2.256 донесен со Решението за југословенските стандарди од областа на индустријата на нафта („Службен лист на СФРЈ“, бр. 5/70).

5. Југословенскиот стандард од точка 4 на ова решение престанува да важи на 30 април 1973 година.

Бр. 08-752/1

6 февруари 1973 година

Белград

Директор  
на Југословенскиот  
заовод  
за стандардизација,  
Милан Крајновиќ, с. р.

117.

Врз основа на член 4 став 1, член 25 став 4 и член 29 став 1 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ТЕЧНИ ГОРИВА

1. Решението за југословенските стандарди за течни горива („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 45/56), со кое се донесени југословенските стандарди JUS B.H2.410 и JUS B.H2.411, престанува да важи.

2. Ова решение влегува во сила на 30 април 1973 година.

Бр. 08-749/1

6 февруари 1973 година

Белград

Директор  
на Југословенскиот  
заовод  
за стандардизација,  
Милан Крајновиќ, с. р.

118.

Врз основа на член 4 став 1, член 25 став 4 и член 29 став 1 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ГОРИВА ЗА БРЗОХОДНИ ДИЗЕЛМОТОРИ

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесува југословенскиот стандард: Течни горива. Горива за брзоходни дизел-мотори — — — — — JUS B.H2.410

2. Југословенскиот стандард од точка 1 на ова решение е објавен во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел на ова решение.

3. Југословенскиот стандард од точка 1 на ова решение е задолжителен и влегува во сила на 1 мај 1973 година.

4. Се ставаат вон сила следните југословенски стандарди:

Дизелгориво средно (D3) — — — JUS B.H2.412

Дизелгориво тешко (D4) — — — JUS B.H2.420

донесени со Решението за донесување југословенски стандарди за течни горива и специјални бензини („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 22/54).

5. Југословенските стандарди од точка 4 на ова решение престануваат да важат на 30 април 1973 година.

Бр. 08-751/1

6 февруари 1973 година

Белград

Директор  
на Југословенскиот  
заовод  
за стандардизација,  
Милан Крајновиќ, с. р.

119.

Врз основа на член 4 став 1, член 25 став 4 и член 29 став 1 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА МАСЛА ЗА ГОРЕЊЕ

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесува југословенскиот стандард:

Течни горива. Масла за горење — — — JUS B.H2.430

2. Југословенскиот стандард од точка 1 на ова решение е објавен во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел на ова решение.

3. Југословенскиот стандард од точка 1 на ова решение е задолжителен и влегува во сила на 1 мај 1973 година.

4. Се ставаат вон сила следните југословенски стандарди:

Масло за горење лесно — — — JUS B.H2.440

Масло за горење тешко — — — JUS B.H2.442

донесени со Решението за донесување југословенски стандарди за течни горива и специјални бензини („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 22/54).

Масло за горење — специјално — — — JUS B.H2.430 донесен со Решението за југословенските стандарди за течни горива, конзистентна маст и активирани масла („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 23/55);

Масло за горење, средно (L 6B) — — — JUS B.H2.441 донесен со Решението за југословенските стандарди од областа на производството и преработката на нафта („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 2/62).

5. Југословенските стандарди од точка 4 на ова решение престануваат да важат на 30 април 1973 година.

Бр. 08-753/1

6 февруари 1973 година

Белград

Директор  
на Југословенскиот  
заовод  
за стандардизација,  
Милан Крајновиќ, с. р.



**УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА****О Д Л У К А****ЗА ОЦЕНА НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА НА ОДРЕДБИТЕ НА ЧЛ. 16 И 25 НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА РАБОТНИЦИТЕ НА ДОМОТ НА ЗДРАВЈЕТО ВО НИШ**

I. Група работници на Домот на здравјето во Ниш му предложи на Уставниот суд на Југославија да поведе постапка за оценување на уставноста и законитоста на одредбите на чл. 7 до 26 на Правилникот за распределба на личните доходи на работниците на Домот на здравјето во Ниш, од 7 и 9 декември 1971 година. Уставниот суд на Југославија, со решение У бр. 41/72 од 1 септември 1972 година, поведе постапка само во поглед на одредбите на чл. 16 и 25 на овој правилник.

II. Во член 16 на Правилникот е пропишано дека на работникот кој заменува друг работник на неговото работно место „подолго од 30 работни денови“ му припаѓа личниот доход на заменуваниот работник ако за него е поповолен. Тоа значи дека работникот кој заменува на работно место друг работник помалку од 30 работни денови, нема право на личниот доход на заменуваниот работник.

Со ваквото регулирање работникот кој заменува на работното место друг работник во поглед на личниот доход е ставен во понеповолна положба, што е противно на начелото од Уставниот амандман XXI точка 3 став 2 — дека на работникот во организацијата на здружениот труд му припаѓа личен доход соразмерно со резултатите на неговата работа, како и на одредбата на член 10 став 1 точка 1 на Основниот закон за работните односи — дека работникот за еднаква работа остварена под еднакви услови учествува со еднаков удел во распределбата на средствата за лични доходи.

III. Во член 25 на Правилникот директорот на Домот на здравјето е овластен за клучните работни места за кои е предвидена висока стручна подготовка, кои инаку „не би можеле да се пополнат поради ниската стартна основа на личниот доход“, може да договори износ на личниот доход и поголем од оној што за тоа работно место е утврден со Правилникот.

За големината на личниот доход на одделен работник можат да одлучуваат само работниците во работната заедница на основната организација на здружениот труд — непосредно и преку работничкиот совет односно преку нему соодветниот орган на управувањето, па одлучувањето за тоа под никои услови не може да му се довери на поединец или на колегијален извршен орган.

IV. Од изложеното, а врз основа на член 241 став 1 точка 3 и член 247 на Уставот на СФРЈ, по одржаната јавна расправа, Уставниот суд на Југославија

**о д л у ч и**

1. Работникот кој привремено заменува отсутен работник има право на личниот доход што му припаѓа според резултатите на работата на работното место на заменуваниот работник.

За големината на личниот доход на одделен работник можат да одлучуваат само работниците во основната организација на здружениот труд — непосредно и преку работничкиот совет или преку друг на него соодветен орган на управувањето

2. Се укинуваат одредбите на чл. 16 и 25 на Правилникот за распределба на личните доходи на работниците на Домот на здравјето во Ниш, од 7 и 9 декември 1971 година.

3. Оваа одлука се објавува во „Службен лист на СФРЈ“ и на огласната табла на Домот на здравјето во Ниш.

V. Оваа одлука Уставниот суд на Југославија ја донесе во состав: претседател на Судот Блажо Јовановиќ, претседавач судија д-р Борислав Благоевиќ и судии Иван Вожичевиќ, Радивое Главик, Димо

Кантарџиски, Гуро Меденица, д-р Стане Павлич, Њенад Петровиќ, Боривоје Ромиќ, д-р Иво Сунариќ, Таип Таипи, д-р Александар Фира и Јоже Земљак.

У бр. 41/72

6 ноември 1972 година  
Белград

По заменува претседателот на Уставниот суд на Југославија  
д-р Борислав Благоевиќ, с. р.

**О Д Л У К А****ЗА ОЦЕНА НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА НА ОДРЕДБИТЕ НА ЧЛЕН 1 СТ. 3, 6 И 7 НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА РАБОТНИЦИТЕ НА РАБОТНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ТЕКСТИЛНАТА ИНДУСТРИЈА „ТИВ“ ВО ВРАЊСКА БАЊА ОД 18 НОЕМВРИ 1971 ГОДИНА И НА ЧЛЕН 2 НА ТОЈ ПРАВИЛНИК ОД 23 НОЕМВРИ 1970 ГОДИНА**

I. Дисик Бранко, референт за работни односи при Собранието на општината Врање, му предложи на Уставниот суд на Југославија да поведе постапка за оценување на уставноста и законитоста на одредбата на член 2 на Правилникот за измени и дополненија на Правилникот за распределба на личните доходи на работниците на работната организација на Текстилната индустрија „ТИВ“ во Врањска Бања, од 23 ноември 1970 година. На сопствена иницијатива Уставниот суд на Југославија поведе постапка за оценување на уставноста и законитоста и на одредбите на член 1 ст. 3, 6 и 7 на Правилникот за измени и дополненија на Правилникот за распределба на личните доходи на работниците на работната организација на Текстилната индустрија „ТИВ“ од 18 ноември 1971 година.

Со одредбите на член 1 ст. 3, 6 и 7 на Правилникот од 18 ноември 1971 година е пропишано дека работникот го губи правото на т. н. стимулативен дел на личниот доход кога во поглед на работното време, почитувањето на пропишаните технички нормативи, одговорноста за примените задачи и слично, не се обврсува на работното место онака како што тоа од него го бараат организацијата на работата и процесот на производството во организацијата на здружениот труд. Височината на стимулативниот дел на личниот доход зависи од исполнувањето на производствениот план на организацијата на здружениот труд — за режискиот персонал, односно од исполнувањето на нормата — за работниците во производствените одделенија што работат по норма, а се утврдува во процент од 5 до 40% од пресметковната основа на личниот доход на работникот.

Одредбата на член 2 од Правилникот за измени и дополненија на Правилникот за распределба на личните доходи на работниците на наведената организација на здружениот труд, од 23 ноември 1970 година, содржи овластување за раководителите на секторите и службите и за сменоводачите да „можат усно да го изречуваат губењето на правото на работникот на стимулативниот дел до 40%“.

II. Според Уставниот амандман XXI точка 3 став 2, личниот доход на работникот зависи само од резултатот на неговата работа и од неговиот личен придонес за успехот и развојот на организацијата што го дал со својот вкупен, тековен и минат труд во неа. Големината на личниот доход на работникот, според тоа, не може да се обусловува и со оние основи и околности од кои непосредно не зависи крајниот ефект на неговата работа и придонесот.

Со неоправдано изостанување од работа, со задоцнување на работа, со самоволно напуштање на работата пред одреденото време, со одбивање на распоредот, наредбите или решенијата за работа, со нарушување на работната дисциплина и сл. работникот сторува повреда на работната должност, во кој случај работната заедница може да му ги из-

рече само мерките пропишани во член 91 од Основниот закон за работните односи.

Работата во организацијата на здружениот труд без негова согласност, според Основниот закон за работните односи, на работникот може да му престане само ако се укинува работното место или потрајно се намалува обемот на работата односно на работењето или ако на објективен начин се утврди дека работната способност на работникот не ги задоволува барањата на работното место на кое тој работи, но тогаш само под услов да не постои можност да се распореди на работно место чии барања тој според својата работна способност ги задоволува. Работната заедница, според тоа, не може надвор од тие услови да пропишува други основи и причини за престанок на работата на работникот спротивно на неговата волја.

За остварувањето на правата, должностите и обврските на работникот од работните односи, според член 131 од Основниот закон за работните односи, можат да одлучуваат само избраните органи на управувањето на работната организација, работните заедници во организациите на здружениот труд во работната организација или нивните органи на управувањето. Според Амандманот XV, одредени функции на управувањето работната заедница може да му ги довери на работничкиот совет или на друг боодветен орган на управувањето, а само одредени извршни функции — на нему одговорните колегијални и индивидуални органи што ги избира работничкиот совет. Според тоа, за правата на работниците на кои основ и услов им е трудот не можат да одлучуваат поединци: раководители на сектори и служби, сменоводачи и други.

III. Од изложеното, а врз основа на член 241 став 1 точка 3 и член 247 од Уставот на СФРЈ, по одржаната јавна расправа, Уставниот суд на Југославија

#### о д л у ч и

1. Согласно е со Уставот на СФРЈ само она пропишување во општ акт според кое учеството на работниците во распределбата на средствата за лични доходи и големината на нивниот личен доход можат да бидат зависни само од резултатот на нивната работа и од нивниот личен придонес за успехот и развојот на организацијата на здружениот труд.

На работникот, без негова согласност, само под условите и од причините што се пропишани во Основниот закон за работните односи може да му престане работата во организацијата на здружениот труд.

За правата, должностите и обврските на работниците од работните односи можат да одлучуваат само работниците во работната заедница на основната организација на здружениот труд — непосредно и преку работничкиот совет или на него соодветен орган на управувањето.

2. Се укинуваат одредбите на член 1 ст. 3, 6 и 7 на Правилникот за измени и дополненија на Правилникот за распределба на личните доходи на работниците на работната организација на Текстилната индустрија „ТИВ“ во Врањска Бања, од 18 ноември 1971 година и одредбите на член 2 на тој правилник од 23 ноември 1970 година.

3. Оваа одлука се објавува во „Службен лист на СФРЈ“ и на огласната табла на Текстилната индустрија „ТИВ“ во Врањска Бања.

IV. Оваа одлука Уставниот суд на Југославија ја донесе во состав: претседавач судија Јоже Земљак и судии д-р Борислав Благоевиќ, Иван Божичевиќ, Радивоје Главич, Димо Кантарциски, Гуро Мисеница, д-р Стане Павлич, Ненад Петровиќ, Боривоје Ромиќ, д-р Александар Фира и Таип Таипи.

У бр. 42/72

26 октомври 1972 година  
Белград

Го заменува претседателот  
на Уставниот суд  
на Југославија  
судија,

**Јоже Земљак, с. р.**

## НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА

Врз основа на член 24 од Законот за јавното обвинителство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 7/65), Сојузниот извршен совет донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА СОГЛАСНОСТ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ЗАМЕНИК-СОЈУЗЕН ЈАВЕН ОБВИНИТЕЛ

Се дава согласност да се разреши Владимир Жугиќ од должноста на заменик-сојузен јавен обвинител, со 25 јануари 1973 година, заради одење во пензија.

Б. бр. 8

7 февруари 1973 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,  
**Џемал Биедиќ, с. р.**

Врз основа на член 19 од Одлуката за формирање комисији и комитети на Сојузниот извршен совет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/71 и 1/72), Сојузниот извршен совет донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА КОМИСИЈА ЗА СОРАБОТКА СО ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ ЗА ИСХРАНА И ЗЕМЈОДЕЛСТВО (ФАО)

За претседател и членови на Југословенската комисија за соработка со Организацијата на обединетите нации за исхрана и земјоделство (ФАО) се назначуваат, и тоа:

за претседател:

д-р Владимир Стипетич, член на Извршниот совет на Саборот на СР Хрватска;

за членови:

1) д-р Франце Адамич, професор на Биотехничкиот факултет во Љубљана;

2) инж. Трајко Апостоловски, функционер во Собранието на СР Македонија;

3) инж. Милан Јањетовиќ, член на Покраинскиот извршен совет и покраински секретар за земјоделство на САП Војводина;

4) м-р Жарко Калезиќ, претставник на Стопанската комора на СР Црна Гора;

5) Божидар Лазич, ветеринарен инспектор на Собранието на општината Приштина;

6) д-р инж. Јосиф Мицковски, директор на Институтот за тутун во Прилеп;

7) Иван Новак, директор на Прехранбено-технолошкиот институт во Загреб;

8) д-р Бранко Јовановиќ, републички секретар за земјоделство и шумарство и водостопанство на СР Србија;

9) инж. Осман Пирија, директор на „ХЕПОК“ во Мостар;

10) инж. Момир Радовиќ, директор на Секторот за координација на претпријатието „ШИПАД“ — Сараево;

11) д-р инж. Владимир Трифуновиќ, директор на Институтот за ичења во Земун;

12) Милан Циглер, советник во Институтот за шумарство и дрвна индустрија на Биотехничкиот факултет во Љубљана;

13) инж. Милан Шановиќ, технички директор на агрокомбинатот „13. јули“ — Титоград.

Б. бр. 88

31 мај 1972 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Џемал Бисдиќ, с. р.

## ОДЛИКУВАЊА

### ПРЕТСЕДАТЕЛОТ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на Уставниот амандман XXXVII точка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликуваат по повод педесетгодишнината од основањето и работата, за извонредни заслуги и придонес на развивањето и унапредувањето на пливачкиот спорт и за постигнати значајни успеси на регионални и светски натпреварувања

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Бабиќ Мато, Чуриќ Срејќо, Ђуриќ Бранко, Ђуриќ Ристо, Џомбиќ Бего, Главан Чедомир, Јовановиќ Душан, Караџаќ Ђорђе, Кавчиќ Иван, Мариќиќ Антон, Медаковиќ Драган, Микиќ Владо, Мустапиќ Никола, Остојиќ Адам, Пани-Ресуловиќ Нада, Паниќ Алија, Петровиќ Ђоковиќ Невенка, Салчин-Штета Ђуса, Живојевиќ Фаик;

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Афган Бесим, Ангелевиќ-Топузовиќ Илдуза, Авдаливиќ Саво, Бабиќ Милан Бачвиќ Исмет, Бахто Салко, Бајрактаровиќ Бего, Балиќ Емир, Башиќ Азиз, Бародвиќ Јанко, Барш Љубомир Барух Берта, Бенца Енвер, Бјелица Миливоје Восилчиќ-Бесаровиќ Татјана, Бошковиќ Љубо, Бошњак Недељко, Бозало Милосав, Бранковиќ-Јањуш Нада, Братиќ Томо, Цвијановиќ Васо, Цвијановиќ-Станко, Ђелеш Салих, Ѓосиќ Јосип, Чолиќ Богдан, Чордалија Нумо, Даниловиќ Мирослав Делалиќ Џемал, Ђонлагиќ Абдурахман Џуверовиќ Александар;

Ѓкмечиќ Арслан, Ѓлез Милош, Ѓлез Раде Федориќ Васо, Гагиќ Жарко, Гакиќ инж Желимир, Гербавец Франѓо, Глигоревиќ Дејан, Голијанин Аћим, Говедарица Милован, Хаќиќ Јусуф Хаќикадиќ Ризах, Хаќимујиќ Шемсо, Хатибовиќ Мулат, Хазнадар Ѓкрем, Хусетиќ Омер, Иванковиќ Љубо, Јамина Душан, Кајкут Саво, Карат Шахман, Кеца Драгица, Кесеровиќ др Милан Којиќ Мустафа, Ковач Милован, Крстановиќ Јован, Кумро Хусо, Ласица Милош, Љепојевиќ Милан, Мартиновиќ Велимир, Мијатовиќ Божо, Милаковиќ Владимир, Миласиќ-Лукиќ Зорислава, Милидраг Перо, Миљановиќ Рајко, Мујединовиќ Мухарем;

Николиќ Владимир, Нинковиќ Недељко, Новалија Атај, Нуркиќ Ахмет, Омерчеќајиќ Мурад, Оручевиќ-Прелиќ Фатима, Осана Карло, Османчевиќ Мустафа, Остојиќ Борислав, Папак Александар, Пашовиќ Џевад, Пејаковиќ Душан, Пејновиќ Илија, Пејовиќ Лазар, Петковиќ Радослав, Покрајаќ Љубо, Поповиќ Дане, Поповиќ Иван, Продановиќ Миленко, Симоновиќ-Корљан Бисерка, Спајиќ Милан, Шехиќ Хамдија, Шипка Мирко, Тепавчевиќ инж. Стјепан, Тисс Антон, Топиќ Владимир, Уљаревиќ Милан, Војводиќ Бранко, Вујановиќ Недељко, Вујичиќ Машо, Вујовиќ Љубомир, Зеќ Раде, Живковиќ Јован;

за особени заслуги на делото ширење на братството и единството меѓу нашите народи

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Јаниќ Ристо, Миктеровиќ Војо, Мујчиновиќ Мустафа, Софиќ Абдурахим, Суљкановиќ Мустафа;

за примерно залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Ѓврамовиќ Симо, Черкиќ-Главиќиќ Зиба, Џанкиќ Смајо, Мариќ Омер, Мехмедовиќ Реџо, Омано-виќ Мехмед, Павасовиќ Добрила, Смајловиќ Алија, Видовиќ Марко, Вукасовиќ-Шотра Стана;

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Ѓвдиќ Сајто, Ѓврам Данило, Ѓајагиловиќ Асим, Башиќ Енвер, Бундало Славко, Буразор Стиљо, Џерибашиќ-Беговаќ Изет, Џрњак Јово, Џвијовиќ-Радовиќ Радојка, Чугељ Марио, Делиќ Аиша, Димовски-Крањќ Гордана, Дивчиќ Миладин, Дмичиќ Миле, Додиг Мато, Драгишиќ Јово, Драговиќ-Куљак Радмила, Драшковиќ Васо, Дубраваќ Вукосав, Ѓокиќ Живорад, Ѓорем Милош, Фазлиќ Наил, Фишековиќ Халид, Главиниќ Анте, Горушанин-Ѓејзагиќ Шефика, Хаќиќ Хасан, Хусеинџеќајиќ-Ѓрговиќ Аиша, Хусиќ Омер, Каќиќ Салко, Карабеговиќ Ѓмина, Каралиќ Џемал, Кермаш-Ѓунђерла Џецилија, Клупка-Ѓегедиш Ѓедвига, Козина Иван;

Ѓалиниќ Радован, Мичевиќ Бранко, Мијатовиќ Славко, Милошевиќ Митар, Мисо Енвер, Муслимовиќ Мухарем Мушановиќ Насуф, Музика-Ѓожанќ Ѓерка Нало Фатима Османовиќ Заим, Пајиќ Пантелија, Поплата Исмет, Продановиќ Маќојќо, Прошиќ Симо, Рачуница Гојќо, Ракановиќ Ахмет, Савановиќ Здравко, Савиќ Обрад, Симиќ Михаљо, Станковиќ-Топчагиќ Нура Суљиќ Хилмо, Шиниќ Шефик, Шукало Васкрсије, Шуша Вељко, Талариќ-Ѓуртовиќ Зора, Варда-Ѓушкар Војна, Вученовиќ Миленко, Вуковиќ Рајќо, Здјелар Стево;

Од СР Србија

по повод стогодишнината на трудот, а за особени заслуги и постигнати успеси од значење за организацијата на здравствената служба и за истакнатата улога во здравственото просветување на народите како и придонес на оспособувањето на стручните кадри

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

Српското лекарско друштво;

за успешно учество и значаен придонес во реализацијата на изложбата „Уметноста на почвата на Југославија од преисторијата до денес“, одржана во Париз и Сараево 1971 година

#### СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Народниот музеј во Белград;

за особени заслуги и долгогодишна работа во ширењето на просветата и културата и за особени успеси на образованието, воспитувањето и подготвувањето на многубројни генерации на младите за корисни членови на општеството

#### СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Основното училиште „Вук Караџиќ“, Београд, Основното училиште „Седам партизана“, Книќ, Основното училиште-Ковиље;

по повод деведесетгодишнината од основањето и работата, а за заслуги и придонес на omasовувањето на стрелечкиот спорт и за значајни успеси на натпреварувањата

Стрелачката дружина „Чика Мата“, Крагуевац;

по повод дваесетгодишнината на трудот, а за особени заслуги и постигнати успеси во сестраното развивање на личноста на социјалистичкиот човек, како и придонес на меѓусебното запознавање и зближување на младите и ширење на братството и единството меѓу младината на Југославија

#### СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Сојузот на извидувачите на Општината Нови Сад;

за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

#### СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Чушиќ Вукан, Давидовиќ проф. др Соломон, Јеличиќ др Милосав, Неделковиќ-Јовановиќ Верича, Станковиќ проф др Миодраг, Станковиќ др Сава;

#### СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Дражиќ др Васа, Ђорђевиќ Живадин, Копечки Јосип, Леви-Јововиќ проф др Ева, Маџановиќ Никола, Маринковиќ др Веселин, Молеровиќ Миливоје, Поповиќ Владета, Симиќ Радован, Стефановиќ др Вождар, Стефановиќ др Петар, Стефановиќ Ранка, Шуловиќ др Војин;

#### СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Бумбашировиќ др Живојин, Ковачевиќ Миротислав, Перишиќ-Антонијевиќ Вера, Коларовиќ прим. др Радоје, Савиќ др Драгослав, Симиќ Стеван, Станишировиќ др Радоје, Врцел Стефанчија;

#### СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Милошевиќ др Ђорђе, Петрониќ Милош, Солдатовиќ др Светислав, Станојевиќ-Стефановиќ Братислава, Становјевиќ др Мирољуб, Живиќ Радослав;

за заслуги на делото ширење на братството и единството меѓу нашите народи

#### СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Каличанин Предраг.

Бр. 27  
24 април 1972 година  
Белград

Претседател  
на Републиката,  
Јосип Броз Тито, с. р.

#### ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на Уставниот амандман XXXVII точка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликуваат за особени заслуги во развивањето активноста на толкувањето и реализирањето на концепцијата на опционалната одбрана, во издигањето и ширењето на военостручното знаење и борбената готовност, како и за јакнењето на морално-политичкото единство на земјата и патриотизмот на нашите граѓани

#### СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Ђерковиќ Рајко, Карановиќ Марко, Максимовиќ Радивоје, Марковиќ Марко, Опачиќ Милан, Павичиќ Јосип;

#### СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Аговиќ Рамо, Јовановиќ Ненад, Кутлија Душан, Мацакања Никола, Вуковиќ Нико;

#### СО ОРДЕН НА НАРОДНА АРМИЈА СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

Аранђеловиќ Добривоје, Лазиќ Ђорђе, Шефер Михаљ;

#### СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Ђетковиќ Саво, Ђуричиќ Радован, Гавриловиќ Раденко, Хафнер др Жига, Матијевиќ Раденко;

#### СО ОРДЕН ЗА БОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ МЕЧЕВИ

Адамовиќ Војислав, Анѓелковиќ Ружица, Аризановиќ Драгољуб, Арсовиќ Милоје, Аврамовиќ Крста, Бабиќ Константин, Балта Душан, Банчиќевиќ Љубомир, Баралиќ Свето, Вејтиќ Мехмед, Вишош Хабзо, Вјеличиќ Сретен, Благојевиќ Миланко, Бла-

гојевии Радомир, Богдановии Љубиша, Богојевии Драган, Бркии Вељко, Буљ Бошко, Буњевац Недељко, Џоји Стојан, Џрановии Новица, Цветковии Драгослав, Додић Славко, Ђокии Ђорђе, Ђокии Раџмир, Ђокии Милан Ђорђевић Драгомир, Ђурђевић Тихомир, Ђурица Ђуро, Џудовии Милета;

Филоресковии Јован, Галин Симо, Георгијевић Милан, Гламочанин Душан, Глигоријевић Тира, Грбић Илија, Грбић Лука, Грбовии Љубиша, Грујић Мирко, Игњатовии Матија, Игњатовии Томислав, Илић Драган, Илић Петар, Илић Животије, Јанковић Драгослав, Јанковић Станоје, Јовановии Драгомир, Јовановии Драгослав, Јовановии Милош, Јовановии Слободан, Јовић Мирослав, Каличанин Добросав, Карановии Стојан, Кецојевић Ђоле, Кнежевић Ђуро, Ковач Тодор, Ковачевић Момчило, Кривокапић Радомир, Крстић Драгиша, Крстић Миодраг;

Лакићевић Миливоје, Лолић Алекса, Лотрић Сафа, Љубиновић Љубомир, Љумовии Радивоје, Мајсторовии Новак, Мајсторовии Радослав, Максић Милан Маљковић Миле Марковић Раде, Марковић Живко, Медарски Борис Мијатовии Радосав, Милановии Симо Миленковић Живојин, Миленовии Благоје, Миленовии Градислав, Милојевић Јанко, Милосављевић Средоје. Милошевић Владимир, Миловановии Радомир, Митровии Раде, Младеновић Радић, Недељковић Милан, Нешић Костадин, Нинковић Јован, Обрадовић Драго, Обрадовић Милан;

Пајевић Петар, Пантош Мирко, Павић Ђуро, Павловић Раденко, Павловић Радивоје, Перић Љубивоје, Петковић Миодраг, Петран Јосип, Петровии Јово, Петровии Крум, Петровии Миливоје, Полић Раденко Поповии Александар, Поповии Драгољуб, Поскурица Сретен, Потии Тихомир, Придрашки Миленко, Протић Милован, Радојевић Радоје, Радовановии Еожидар, Рајчић Бранислав, Рашета-Ковач Зора Ристић Блашко, Ристић Радомир, Ристић Велимир, Савић Радивоје, Селенић Марко, Симић Миодраг, Симић Светислав, Синановии Вождар, Станишић Милисав, Станковић Живојин, Станојевић Витомир, Стефановии Радомир, Стевановии Драгомир, Стојановии Александар, Стошић Миле, Ступар Ђуро;

Шакић Миладија, Шћепановии Милка, Шћепановии Милорад Шеховии Ахмет Шилеговић Милутић Шкрљ Јанез, Шљивић Милан, Шурлан Радван, Тасић Митар, Тишма Петар, Томашевић Еластимир Томић Драган Васић Милић, Веселиновић Милорад Восташ Младен, Вучковић Иван, Вучковић Милена Вучмировии Цветко Вујновић Ђуро, Затежало Семеон Зечевић Милоица, Зиндовић Ђско, Жигановии Милосав, Живковић Милорад, Живковић Миодраг;

#### СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ

Лозјанин Слободан;

#### СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Белић Марко, Ђурић Славољуб, Ђерлек Махмут, Грчар Тито, Иконић Еожидар Ивановии Милан, Јекић Војислав, Јазаревић Душан, Југоња Дејан, Михаиловић Милорад Марковић Момчило, Павић Живко, Поповии-Новаковић Вера, Радошевић Жорко, Смиљанић Стеван, Живић Коста;

#### СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Александрић Драгован, Бошковић Тодор, Цепчоровии Миливоје, Цветковић Милутић, Дедић Милош, Дејановии Цветко, Дикић Еожидар, Ђорђе-

вић Милојко, Ђорђевић Видосав, Гаковић Милан, Илић Бошко, Илић Милан, Јалић Милан, Јеленковић Миодраг, Јовановии Драгосмир, Јовић Десимир, Каровии Момир, Кешељевић Милош, Кнежевић Милун, Лекић Стојан, Љумовии Радомир, Мијатовии Милорад, Миловановии Владета, Никезић Милисав, Николић Захарије, Перовии Срећко, Петковић Цветко, Петковић Милоје, Петровии Боровоје, Поповии Војислав, Радић Бранко, Тошић Љубинко, Тошовии Милош, Влаисављевић Никола, Вукобрат Војин;

#### СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Богићевић Рајко, Бошковић-Бошковић Милица, Будурин Жива, Денић Ђорђе, Ђурђевић Милутић, Јовановии Боровоје, Лекић Павле, Луковић Живоја, Марковић Драгиша, Нешић Миливоје, Николић Драгутин, Николић Ранко, Пешић Момчило, Правновић Петар, Радоњић Еожидар, Рајић Миленко, Смиљанић Ђуро, Стевановии Еожидар, Стојановии Јордан, Стојиловии Милорад, Стојковић Андон, Шијан Никола, Тринић Вајо, Вујичић Љубомир, Вукић Момчило, Зец Милорад;

#### СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ МЕЧЕВИ

Абдули Заир, Ахимовии Михајло, Адамов Ђуро, Аговић Махмут, Аксентијевић-Мафарчић Станислава, Александрић Светислав, Алексић Милутић, Алексић Петроније, Алексић Живојин, Андрејић Александар, Андрејић Миодраг, Андрић Драгиша, Андрић Живан, Анђелковић Благоје, Антић Властимир, Антонић Перо, Антонијевић Димитрије, Аранђеловии Александар, Арбутина Павле, Арифовии Омер, Арнерић Олга, Арсић Богомир, Арсовии Драгослав, Аврамов Јоца, Аврамовии Владислав;

Бабић Јован, Бајевић Еожидар, Бајровии Јусуф, Баловии Добривоје, Барјактаревић Гојко, Бећирбеговић Хусеин, Бекрић Милорад, Белић Радојица, Велић Живко, Велјуић Демир, Безбрадица Васо, Биберчић Коста, Бинђеско Петар, Бирчанин Драгиша, Бишевац Хајро, Благојаић Мирко, Благојевић Љубисав, Благојевић Томислав, Бодирога Славко, Богојевић Благомир, Богојевић Милорад, Богојевић Томислав, Богосављевић Константин; Богуновић Светозар, Војанић Милош, Војовии Љутомир, Војовии Миодраг, Војовии Миодраг, Војовии Војислав, Бошковић Драгутин, Бошковић Радосав, Бошковић Владислав, Бошковић Всијислав, Бошњак Милош, Божанић Богдан, Божии Милосав, Божиновић Александар, Божиновић Момчило, Божовии Драган, Брајовии Нешо, Бранковић Милан, Бранковић Радоје, Бранковић Живојин, Брауновић Звонимир, Бркић Алекса, Бркић Љубивоје, Брзаковић Ђорђе, Бубања Велимир, Будимировии Никола, Бугарски Војислав, Буквић Урош, Булајић Миле, Булајић Милован;

Цакић Миодраг, Цакић Станиша Цановии Миодраг, Ценић Љубомир, Церовии Драгољуб, Цуцић Војислав, Цветановии Миодраг, Цветковић Бора, Цветковић Цветко, Цветковић Домобран, Цветковић Градимир, Цветковић Милош, Цветковић Миодраг, Цветковић Ранко, Цветковић Стојан, Цветковић Светосмир, Цветојевић Владимир Цријетић Миле, Ђазин Милан Ђерми Саме, Ђејојевић Петар, Ђирић Ратомир, Ђирић Симиша, Ђокић Миљко, Ђорговић Авдо, Ђосић Драгољуб, Ђулибрк Душан, Чанак Александар, Чичић Радуле, Чукарић Милосав, Чобановии Живан, Чолић Живорад, Чонић Пера, Човић Лазар, Чукић Милоња, Чуковић Ђорђе, Чупић Драган;

Далаш Петар, Дамјановии Петар, Дамњановии Војислав, Дангубии Миомир, Делевић Павле, Денчић Тугомир, Денић Томислав, Деспотовии Бранислав,

Деспотовиќ Драгољуб, Димитријевиќ Момчило, Димитријевиќ Радомир, Димитријевиќ Радосав, Димитријевиќ Саво, Димитријевиќ Велибор, Димитријевиќ Живота, Димитровски Стојан, Дивац Коса, Дозет Душан, Драгићевиќ-Буненчевиќ Марија, Дубљевиќ Љубомир, Дуњиќ Радисав;

Баковиќ Зоран, Ђерговиќ Крста, Ђериќ Цветко, Ђилас Перо, Ђокиќ Александар, Ђокиќ Вождар, Ђокиќ Миодраг, Ђоковиќ Бранко, Ђорђевиќ Вождар, Ђорђевиќ Вождар, Ђорђевиќ Драгутин, Ђорђевиќ Јован, Ђорђевиќ Љубинко, Ђорђевиќ Љубиша, Ђорђевиќ Миленко, Ђорђевиќ Милун, Ђорђевиќ Момчило, Ђорђевиќ Момчило, Ђорђевиќ Радослав, Ђорђевиќ Синиша, Ђорђевиќ Светислав, Ђорђевиќ Живојин, Ђорђевиќ Владета, Ђукиќ Недељко, Ђукиќ Синиша, Ђорѓановиќ Момчило, Ђуриќ Драгиша, Ђуриќ Миодраг, Ђуриќ Петар, Ђуричиќ Стојан, Џиновиќ Жарко, Џогановиќ Милутин, Џуниќ Никола, Ерак Бранко, Ерчевиќ Милутин, Ердоглија Свегомир;

Фабрис Марин, Фаранов Милан, Филиповиќ Михаило, Филиповиќ Миодраг, Филиповиќ Радосав, Филиповиќ др Сава, Филиповиќ Станимир, Филоресковиќ Ђорђе, Франк Вождар, Фрушиќ Живојин, Гајиќ Војислав, Галовиќ Предраг, Гашиќ Недељко, Гавриќ Перо, Гавриловиќ Богдан, Гавриловиќ Драгољуб, Гавриловиќ Славољуб, Германовиќ Веселин, Гиниќ Ђорђе, Глигоријевиќ Зоран, Глишиќ Драгољуб, Глишиќ Гајко, Гоциќ Чедомир, Голиќ Мирко, Голубовиќ Богољуб, Госпавиќ Милован, Грабљеновиќ Душан, Грациќ Божо, Граховац Исрахим, Грба Димитрије, Грбиќ Јово, Грубиќ Ђасо, Грубиша Никола, Грубор-Стојановиќ Милка, Грујиќ Вождар, Грујиќ Драгутин, Грујиќ Славомир, Губерина-Јопунчиќ др Зорка, Гудуриќ Братислав, Гулицовски Душан, Гургуличиќ Александар, Гвозденчевиќ Миленко;

Хаџиќ Живорад, Хаџиќ Мирко, Хасанагиќ Омер, Хасанагиќ Салих, Хасани Хасан, Хашиќбеговиќ Омер, Хашиќбеговиќ Туфо, Хорват Никола, Ибриќ Аљо, Игиќ Љубиша, Игњатовиќ Александар, Игњатовиќ Милутин, Игњатовиќ Миодраг, Игњатовиќ Славо, Илиќ Вождар, Илиќ Душан, Илиќ Иван, Илиќ Љубомир, Илиќ Михаило, Илиќ Милан, Илиќ Миодраг, Илиќ Никодије, Илиќ Никола, Илиќ Сима, Илиќ Спаса, Ињац Ристо, Исаиловиќ Драгољуб, Исаиловиќ Радоје, Исаиловиќ Радомир, Ивановиќ Драгољуб, Ивановиќ Предраг, Ивановиќ Радослав, Ивановиќ Сретен, Ивковиќ Ђорђе, Ивковиќ Никола;

Бр. 28  
26 април 1972 година  
Белград

Претседател  
на Републиката,  
Јосип Брез Тито, с р.

## СОДРЖИНА:

	Страна
105. Уредба за основањето и работата на деловните единици и за другите облици на стопанско работење во странство — —	197
106. Одлука за условите под кои може да се врши увоз на синтетички каучук и пнеуматика — — — —	198
107. Одлука за утврдување на посебен износ на глобалната девизна квота за 1973 година за увоз на одредени производи — —	199
108. Одлука за вршење на работите на извозот и увозот на стоки во рамките на одредени меѓународни саемски компензациони аранжмани — — — — —	199
109. Решение за одредување постојан граничен премин за меѓународен поморски сообраќај	200
110. Наредба за преземање мерки на државната граница спрема Австрија, Унгарија, Романија и Бугарија заради спречување на внесувањето на добиточни зарази —	200
111. Наредба за одредување на корисниците на општествени средства што вршат вон-стопанска дејност — — — —	201
112. Упатство за дополнување на Упатството за начинот за утврдување на просечната годишна вредност на залихите и за начинот за утврдување на сопствените средства и на кредитите за трајни обртни средства	201
113. Список на средствата за заштита на добитокот за кои се издадени дозволи за пуштање во промет на територијата на Југославија — — — — —	202
114. Одлука за измени и дополненија на Деловникот на Уставниот суд на Југославија	203
115. Решение за измена и дополнување на југословенскиот стандард за месести свињи за индустриска преработка — — — —	204
116. Решение за југословенскиот стандард за авионски бензини — — — — —	204
117. Решение за престанок на важењето на Решението за југословенските стандарди за течни горива — — — — —	205
118. Решение за југословенскиот стандард за горива за брзоходни дизелмотори — —	205
119. Решение за југословенскиот стандард за масла за горење — — — — —	205
120. Решение за југословенските стандарди за маслени сачми и погачи — — — —	206
121. Решение за престанок на важењето на Решението за југословенскиот стандард за масло за горење за домаќинства — —	206
Исправка на Законот за измени и дополненија на Законикот за кривичната постапка —	206
Исправка на Уредбата за начинот и условите за склучување на договори за отстапување и прибавување на право на индустриска сопственост во странство и на договори за деловно-техничка соработка со странство — — — — —	208
Исправка на Одлуката за постапката за утврдување и распределба на девизните контингенти за увоз на текстилни производи — — — — —	206
Исправка на Спогодбата за промена на затечените цени за челични јажиња — — — —	206
Одлука за оценка на уставноста и законитоста на одредбите на чл. 16 и 25 на Правилникот за распределба на личните доходи на работниците на Домот на здравјето во Ниш — — — — —	207
Одлука за оценка на уставноста и законитоста на одредбите на член 1 ст. 3, 6 и 7 на Правилникот за измени и дополненија на Правилникот за распределба на личните доходи на работниците на работната организација на Текстилната индустрија „ТИВ“ во Врањска Бања од 18 ноември 1971 година и на член 2 на тој правилник од 23 ноември 1970 година — — — —	207
Назначувања и разрешувања — — — — —	208
Одликувања — — — — —	209
Меѓународни договори — — — — —	21

Ослободено од основниот данок на промет врз основа на мислењето на Републичкиот секретаријат за култура на СР Србија, бр. 413 55/72-03 од 15 август 1972 година

Издавач: Новинска установа „Службен лист на СФРЈ“ Белград, Јована Ристиќа 1, Пошта бр. 226.  
— Директор и главен и одговорен уредник Душан Машовиќ, Улица Јована Ристиќа бр. 1 —  
Печата Београдски графички завод, Белград, Булевар војводе Мишиќа бр. 11